

Известување за концентрација со која Јунајтед Медиа С.а р.л. Луксембург и Хостафрано Лимитед од Кипар ќе стекнат заедничка контрола над Адеба Инвестментс Лимитед од Кипар

(предмет бр. 08-102 од 2022 година)

Согласно член 15 од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр.145/10, 136/11, 41/14, 53/16 и 83/18), на ден 12.07.2022 година, до Комисијата за заштита на конкуренцијата е доставено известување за концентрација кое се однесува на стекнување на заедничка контрола од страна на Јунајтед Медиа С.а р.л. (United Media S.à r.l.), со регистрирано седиште на адреса 6, руе Жан Моне, Л-2180, Луксембург и Хостафрано Лимитед (Hostafrano Limited) со канцеларии на адреса Арх. Макариоу III, 58, ИРИС ТАУЕР, 8^{ми} кат, 1075 Никозија, Кипар, над целното друштво Адеба Инвестментс Лимитед (Adeba Investments Limited) со канцеларии на адреса Арх. Макариоу III, 58, ИРИС ТАУЕР, 8^{ми} кат, 1075 Никозија, Кипар.

Јунајтед Медиа С.а р.л. е во крајна сопственост на фондови кои ги советува БЦ Партнерс, меѓународен инвестиционен фонд со седиште во Лондон. БЦ фондовите се исклучиво финансиски инвеститори, т.е. не се вклучени во секојдневните деловни активности на компаниите во кои инвестираат, со кои управуваат сопствени одбори на директори.

БЦ Партнерс има регистрирано присуство во Република Северна Македонија преку следните индиректно зависни друштва:

- **Тотал ТВ ДОО Скопје**, со регистрирано седиште на Булевар ВМРО бр. 3, Центар, Скопје, кое се бави со дистрибуција на медиумски содржини преку DTH техничка платформа,

- **ДИРЕЦТ МЕДИА ДООЕЛ Скопје**, со регистрирано седиште на Орце Николов 68/3, Центар, Скопје, кое се бави со маркетиншки дејности, односно откуп и продажба на рекламен простор во печатени и електронски медиуми, и

- **УГИ ФИБЕР ДООЕЛ Скопје**, друштво основано согласно законите на Република Северна Македонија, со регистрирано седиште на Булевар Партизански одреди бр. 14, Центар, Скопје, Република Северна Македонија, кое се бави со сателитски телекомуникации.

Хостафрано Лимитед е друштво со ограничена одговорност кое е основано и кое работи во согласност со законите на Кипар. Дејностите на Хостафрано се ограничени на поседување на удели во други друштва.

Адеба Инвестментс Лимитед се занимава со обезбедување на услуги на интернет портали со општа содржина, како и со продавање на простор за огласување на интернет. Во сопственост на Целното друштво се интернет порталите: Спортдог (Sportdog): (<https://sportdog.gr>) и Њупост (Newpost): (<https://newpost.gr/>).

Ниту Хостафрано Лимитед, ниту Адеба Инвестментс Лимитед не се присутни во Република Северна Македонија.

Подносителите сметаат дека дефиницијата на релевантниот пазар на стоки може да остане отворена бидејќи, без оглед на усвоената дефиниција, предложената концентрација нема да има било какво влијание на конкуренцијата во Република Северна Македонија, имајќи предвид дека

Целното друштво не е воопшто присутно во Република Северна Македонија, и оттука не доаѓа до преклопувања помеѓу учесниците на пазарот во Република Северна Македонија. Алтернативно, релевантните пазари на стоки би можеле да се дефинираат како: *пазар на услуги на интернет портали со општа содржина и пазар на продажба на простор за огласување на интернет*, имајќи ги предвид главните деловни активности на Целното друштво.

Врз основа на прелиминарното испитување Комисијата утврди дека предметната концентрација може да потпадне под одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата. Сепак конечната одлука по ова прашање е резервирана.

Комисијата ги повикува заинтересираните трети страни да достават забелешки и мислења за оваа концентрација до Комисијата. Забелешките и мислењата на заинтересираните трети страни можат да се испратат на адреса: ул. „Св. Кирил и Методиј“ бр.54, Скопје или по e-mail: kzk@kzk.gov.mk и истите треба да пристигнат до Комисијата во рок од 10 дена од денот на објавување на ова известување.

14.07.2022 година

Скопје